



ИЗВЕШТАЈ ЗА ТРАНСПАРЕНТНОСТ
СФАИ ТП РАНЃЕЛОВИЌ МАКЕДОНИЈА

2021

Согласно член 35 од Законот за ревизија во Република Северна Македонија ("Службен Весник на РМ" бр. 158/10, 135/11, 188/13, 43/14, 138/14, 145/15, 192/15, 23/16 и 83/18), СФАИ ТП Ранѓеловиќ го објавува следниот:

ИЗВЕШТАЈ ЗА ТРАНСПАРЕНТНОСТ ЗА 2021 ГОДИНА

Извештај за транспарентност за 2021 година содржи информации во врска со:

- опис на правната структура и сопственост на друштвото за ревизија
- опис на професионалната мрежа и правните структурни аранжмани во мрежата каде што припаѓа
- опис на управувачката структура на друштвото за ревизија
- опис на внатрешниот систем на контрола на квалитет на друштвото за ревизија и изјава од овластениот надлежен орган на друштвото за ревизија за ефикасноста на функционирањето на овој систем
- датумот кога е извршена последната проверка за уверување во квалитетот на ревизорот согласно со членот 20-а од Законот за ревизија
- список на субјекти на кои е извршена ревизија во претходната година
- изјава за независно работење на друштвото за ревизија со која се потврдува дека постојат интерни процедури за проверка на усогласеноста на независноста и дека истите се спроведени
- изјава за политиката што ја следи друштвото за ревизија, односно овластениот ревизор-трговец поединец за континуираното професионално усовршување на овластените ревизори во текот на претходната година;
- финансиска информација за вкупниот приход остварен од ревизијата и други надоместоци, расчленет во четири категории: од услуги на ревизија на годишни и консолидирани сметки, дополнителни услуги на уверување на квалитет, даночни советодавни услуги и други неревизорски услуги и
- информација за основата по која се утврдува хонорарот на овластениот ревизор

I. ОПИС НА ПРАВНАТА СТРУКТУРА И СОПСТВЕНОСТ НА ОБЛАСТЕНИОТ РЕВИЗОР – ТРГОВЕЦ ПОЕДИНЕЦ

а) Адресни податоци

Полн назив:	СФАИ ТП Ненад Слободан Ранѓеловиќ Македонија Скопје
Опис на правна форма	Трговец поединец
Место на основање	Скопје
Дата на основање	14.04.2015
Основна главнина	Нема
Главна шифра на дејност според Централен Регистар	69.20 Сметководствени, книговодствени и ревизорски работи, даночно советување
Регистерски број во ИОРПМ	Н/П На барање на СФАИ ТП Ранѓеловиќ Македонија Управниот одбор на ИОРПМ на седницата одржана на 23.09.2021 го одобри барањето за престанок на членство во ИОРПМ.
Број на лиценца за работа на вршење ревизија	Н/П Со Решение бр. 08-231/2 од 27.08.2021 година, на барање на СФАИ ТП Ранѓеловиќ Македонија, Советот за унапредување и надзор на ревизијата на Република Северна Македонија трајно ја одзема лиценцата за вршење на работи на ревизија
Адреса на подружници	Нема
Основани друштва во земјата и странство во целосна или доминантна сопственост на друштвото	Нема
Број на вработени на 23.09.2021 на неопределено работно време	0
Број на вработени на неопределено работно време на денот на Извештајот за транспарентност	0
Број на вработени на определено работно време	0 на 23.09.2021

б) Основање и правна структура

СФАИ ТП Ранѓеловиќ Македонија е формиран во согласност со Законот за ревизија, регистрирана во Централниот регистар на Република Северна Македонија на 14.04.2015 година врз основа на Законот за трговски друштва како трговец поединец и има добиено од Советот за унапредување и надзор на ревизијата лиценца за работа за вршење на работи на ревизија на овластен ревизор – трговец поединец со регистарски број на лиценца 13. На барање на СФАИ ТП Ранѓеловиќ Македонија, Советот за унапредување и надзор на ревизијата на Република Северна Македонија трајно ја одзема лиценцата за вршење на работи на ревизија со Решение бр. 08-231/2 од 27.08.2021. Соодветно, на 23.09.2021, исто така, на барање на СФАИ ТП Ранѓеловиќ Македонија, Управниот одбор на ИОРПМ го одобри барањето за престанок на членството во ИОРПМ. Овие барања за повлекување на лиценцата и престанок на членство претставуваа дел од стратешката определба за зголемување на квалитетот на ревизијата кои што SFAI International ги нуди во Република Северна Македонија, односно преку основање на ново друштво за ревизија СФАИ МАКЕДОНИЈА ДОО Скопје.

в) Сопственост

СФАИ ТП Ранѓеловиќ е регистриран во Централниот регистар на Република Северна Македонија како трговец поединец и е во целосна сопственост на 1 (едно) физичко лице, овластен ревизор, Ненад Ранѓеловиќ. Имајќи ја во предвид формата на трговец поединец СФАИ ТП Ранѓеловиќ нема основна главнина и основачот одговара за своите обврски лично и неограничено со сиот свој имот.

г) Осигурување од професионална одговорност

Минимална сума за покривање на штетен настан	60.000,00 евра, односно 3.690.000,00 денари, без франшиза
Број на полиса	130010066402
Друштво за осигурување	Уника АД, Скопје
Период на осигурување	21.04.2021 – 21.04.2022

д) Список на овластени ревизори вработени во друштвото на ден 23.09.2021 година

На датумот на овој извештај за транспарентност СФАИ ТП Ранѓеловиќ Македонија немаше вработени лица.

II. ОПИС НА ПРОФЕСИОНАЛНАТА МРЕЖА И ПРАВНИТЕ И СТРУКТУРНИТЕ АНГАЖМАНИ ВО МРЕЖАТА КАДЕ ШТО ПРИПАГА СУБЈЕКТОТ

СФАИ ТП Ранѓеловиќ Македонија, до датумот на барањето за одземање на лиценца, 24.08.2021 година, работеше како овластен ревизор на територија на Република Северна Македонија. Во месец април 2021 година ТП Ранѓеловиќ Скопје потпиша договор со SANTA FE ASSOCIATES INTERNATIONAL (SFAI), и стана членка на мрежата SFAI. Согласно овој договор СФАИ ТП Ранѓеловиќ Македонија се стекна со лиценца да се претставува како дел од SFAI мрежата на територијата на Република Северна Македонија, како независна членка на оваа мрежа.

III. ОПИС НА УПРАВУВАЧКА СТРУКТУРА

Управител на СФАИ ТП Ранѓеловиќ Македонија е Ненад Ранѓеловиќ, овластен ревизор.

IV. ОПИС НА ВНАТРЕШНИОТ СИСТЕМ НА КОНТРОЛА НА КВАЛИТЕТ НА ДРУШТВОТО ЗА РЕВИЗИЈА И ИЗЈАВА ОД ОВЛАСТЕНИОТ НАДЛЕЖЕН ОРГАН НА ДРУШТВОТО ЗА РЕВИЗИЈА ЗА ЕФЕКТИВНОСТА НА ФУНКЦИОНИРАЊЕТО НА ОВОЈ СИСТЕМ

Политиката на СФАИ ТП Ранѓеловиќ Македонија е да одржува високо ниво на интегритет, професионални стандарди и квалитетна услуга со константно следење на правната и економската легислатива, како и одржување на висок степен на професионално знаење.

Врз основа на барањата на Законот за ревизија, СФАИ ТП Ранѓеловиќ Македонија има усвоено Прирачник за контрола на квалитетот на ревизиите кои се извршуваат од СФАИ ТП Ранѓеловиќ Македонија, кој е подготвен врз основа на насоките за политиките на контролата на квалитет дефинирани во Меѓународните Стандарди за ревизија, Кодексот на етика на професионалните сметководители на IFAC и Законот за ревизија.

Прирачник за контрола на квалитетот на ревизиите кои се извршуваат од СФАИ ТП Ранѓеловиќ Македонија е подготвен согласно барањата на:

- МСКК 1 - Меѓународниот стандард за контрола на квалитет 1 и
- МСР 220 - Контрола на квалитет за ревизија на финансиските извештаи.

МСКК 1 се однесува на одговорностите на СФАИ ТП Ранѓеловиќ Македонија да воспостави и одржува систем на контрола на квалитет кој обезбедува разумно уверување, дека СФАИ ТП Ранѓеловиќ

Македонија и персоналот се придржуваат на професионалните стандарди и законските барања и дека извештаите кои субјектот ги издава се соодветни на дадени околности. Системот на контрола на квалитетот вклучува политики и постапки кои се однесуваат на:

- Одговорности на лидерите за квалитет во рамките на субјектот
- Релевантните етички барања
- Прифаќање и одржување на односите со клиентот и специфични ангажмани
- Човечките ресурси
- Извршување на ангажманот и
- Надгледување

МСР 220 се однесува на одговорностите на СФАИ ТП Ранѓеловиќ Македонија и ревизорскиот персонал само за ревизорските ангажмани.

Одговорен за квалитетот на севкупната ревизорска работа на субјектот е управителот (овластен ревизор) кој во името на СФАИ ТП Ранѓеловиќ Македонија ги потпишува ревизорските извештаи.

Управителот на СФАИ ТП Ранѓеловиќ Македонија донесува програма во вид на прашалници за постапките и процедурите за вршење на внатрешната контрола на квалитетот. Со оглед дека СФАИ ТП Ранѓеловиќ Македонија беше микро субјект трговец поединец и кое до датумот на барањето за одземање на лиценца имаше вработено само еден овластен ревизор, нема посебно одделение за внатрешна контрола на квалитет, при што внатрешната контрола се спроведуваше според потребите со ангажирање на овластен ревизор надворешно лице врз основа на договор за проверка на квалитетот на ревизорски ангажман во целост почитувајќи ги барањата на Меѓународните стандарди за ревизија.

Врз основа на барањата на Законот за ревизија, СФАИ ТП Ранѓеловиќ Македонија доследно се придржуваше кон усвоениот Прирачник за контрола на квалитетот на ревизиите кои се извршуваат од СФАИ ТП Ранѓеловиќ Македонија како на ниво на трговец поединец, така и на ниво на поединечните ангажмани, се со цел да се обезбеди дека вработените се придржуваат кон интерните акти на субјектот при спроведување на поставените задачи од страна на раководителот на ревизорските тимови.

(прилог: изјава)

V. НЕЗАВИСНОСТ НА РЕВИЗОРОТ

СФАИ ТП Ранѓеловиќ Македонија посебно внимание и придаваше на независноста, а со тоа и на проверка во сите ситуации каде што е можно загрозување на независноста на ревизорот, бидејќи сметаме дека независноста е основа за квалитетот, објективноста, професионализмот и довербата во ревизорската работа. Независноста ја разбираме со исполнување на следниве критериуми:

- Чесност и објективност
- Професионална стручност и должно внимание
- Избегнување на етички судири со клиентите
- Доверливост
- Професионално однесување
- Почитување на барањата од Стандардите за етика

Независноста на ревизорот сметаме дека е загрозна доколку:

- Истовремено освен ревизорски услуги на клиентот му се обезбедуваат и сметководствени услуги и / или услуги на проценка и судски вештачења
- Членови на ревизорскиот тим се во блиско сродство со некои од раководството на клиентот,
- Било кој од ревизорскиот персонал има било каков финансиски интерес со клиентот или е вклучен во управувачките и надзорни структури во органите на клиентот
- Еден ист ревизорски тим 5 години по ред врши ревизија кај ист клиент.

Независноста на ревизорскиот персонал се испитува на неколку нивоа и тоа: по пат на изјави, на годишно ниво за сите клиенти со кои друштвото има склучено договори за ревизија, пред назначување на членовите на конкретен ревизорски тим, а членовите на ревизорските тимови во одлуките за назначување се предупредени да го известат управителот доколку во текот на ревизијата се создадат околности со кои може да биде загрозна нивната независност.

(Прилог изјава)

VI. ПРОФЕСИОНАЛНО УСОВРШУВАЊЕ НА ОВЛАСТЕНИТЕ РЕВИЗОРИ И ДРУГИОТ РЕВИЗОРСКИ ПЕРСОНАЛ

СФАИ ТП Ранѓеловиќ Македонија им овозможуваше на своите вработени нивно натамошно професионално усовршување преку присуство на семинари во земјата и странство организирани од Институтот на овластени ревизори или акредитирани институции. Исто така, се организираа интерни семинари од областа на ревизијата во рамките на друштвото, а се испраќаа и на семинари кои ги организираат овластени консултантски куќи од областа на даноците и сметководството. Субјектот располага и со солиден фонд на стручна литература, видео и аудио предавања од областа на ревизијата, даночната регулатива и сметководството.

(Прилог изјава)

VII. ДАТУМ НА ИЗВРШЕНА ПОСЛЕДНА ПРОВЕРКА ЗА УВЕРУВАЊЕ ВО КВАЛИТЕТОТ НА РЕВИЗОРОТ СОГЛАСНО ЧЛЕН 20-а ОД ЗАКОНОТ ЗА РЕВИЗИЈА ВО РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА

Во текот на месец декември 2019 година, беше извршена проверка на контрола на квалитетот согласно член 20-а од Законот за ревизија, за што беше издаден Извештај за извршена контрола на квалитет на 4 февруари 2020 година.

VIII. СПИСОК НА СУБЈЕКТИ НА КОИ Е ИЗВРШЕНА РЕВИЗИЈА ВО ТЕКОТ НА ПРЕТХОДНАТА ГОДИНА

СФАИ ТП Ранѓеловиќ Македонија во текот на 2021 година има извршено ревизија на финансиските извештаи за годината што завршува на 31 декември 2020 година за следниве субјекти:

Законски ревизии на финансиски извештаи	
БАТО ЕНД ДИВАЈН ГРАФИКС ЦЕНТАР ДОО Скопје	
ДИВАЈН ДОО Скопје	
БЕЛИМА РКСС ДОО Охрид	
ВОДАВАТ 6 ДОО Охрид	
МЕГА СПОРТ ДООЕЛ Скопје	
АД РАДЕ КОНЧАР – АПАРАТНА ТЕХНИКА Скопје	
РАДЕ КОНЧАР-КОНТАКТОРИ И РЕЛЕИ ДОО Скопје	
ВПФ АД Скопје	
ВПФ ФОНД МЕНАЏМЕНТ АД Скопје	
ОТВОРЕН ИНВЕСТИЦИСКИ ФОНД ВФП 100% БОНД	
ОТВОРЕН ИНВЕСТИЦИСКИ ФОНД ВФП ПРЕМИУМ	
ОТВОРЕН ИНВЕСТИЦИСКИ ФОНД ВФП КЕШ ДЕПОЗИТ	
ОТВОРЕН ИНВЕСТИЦИСКИ ФОНД ГРАВЕ ГЛОБАЛ	
ОТВОРЕН ИНВЕСТИЦИСКИ ФОНД ВФП ДИВИДЕНДА	
ЕУРОХАУС АД Скопје	
ИНЖИНИРИНГ СОЛУШН СЕРВИСЕС – ЕСС ДОО Скопје	
ДМБ ПРОДУКЦИОН ДООЕЛ Прилеп	
ГЕТРО АД Гостивар	
ГОРЕЊЕ ДООЕЛ Скопје	
РЕХАУ ДООЕЛ Скопје	
АРМАНЕКС ДООЕЛ Скопје	
АБ НОВОСЕЛСКИ ДОО Струмица	
УНИ АГРО ДОО Велес	
ИЛИРИКА ИНВЕСТМЕНТС АД Скопје	
Вкупно	24

Договорни ревизии на финансиски извештаи	
РАДЕ КОНЧАР – ЗЕДНИЧКИ ДЕЈНОСТИ ДОО Скопје	
НОВАТЕК МАКЕДОНИЈА ДООЕЛ Скопје	
КАЈА ГРУП ДООЕЛ Скопје	
ФИШ ТРЕСКА ДООЕЛ Скопје	
Вкупно	4

Договорни ревизии на специјални сметки	
Регионален Центар за Животна Средина – проект „Проект за зајакнување на институционални капацитети поврзани со заштита на животната средина“	
Вкупно	1

СФАИ ТП Ранѓеловиќ Македонија во текот на 2021 година има извршено ревизија на финансиските извештаи за периодот што завршува на 30 јуни 2021 година за следниве субјекти:

Законски ревизии на финансиски извештаи	
ВПФ ФОНД МЕНАЏМЕНТ АД Скопје	
ОТВОРЕН ИНВЕСТИЦИСКИ ФОНД ВФП 100% БОНД	
ОТВОРЕН ИНВЕСТИЦИСКИ ФОНД ВФП ПРЕМИУМ ИНВЕСТ	
ОТВОРЕН ИНВЕСТИЦИСКИ ФОНД ВФП КЕШ ДЕПОЗИТ	
ОТВОРЕН ИНВЕСТИЦИСКИ ФОНД ГРАВЕ ГЛОБАЛ	
ОТВОРЕН ИНВЕСТИЦИСКИ ФОНД ВФП ДИВИДЕНДА	
Вкупно	6

IX. ФИНАНСИСКА ИНФОРМАЦИЈА ЗА ВКУПНИОТ ПРИХОД ОСТВАРЕН ОД РЕВИЗИЈАТА И ДРУГИ НАДОМЕСТОЦИ

СФАИ ТП Ранѓеловиќ Македонија обезбедува услуги во областа на ревизијата, вклучувајќи ревизија на единечни и консолидирани финансиски извештаи, проверка, други услуги на уверување како и други услуги вклучувајќи: советодавни услуги, услуги на даночно советување, посебно договорени постапки и слично.

ВИД НА ПРИХОД	2021		2020	
	Во денари	%	Во денари	%
<input type="checkbox"/> услуги на ревизија на годишни и консолидирани сметки (согласно МСР)	2.029.465,00	65,34%	2.311.866,00	47,85%
<input type="checkbox"/> дополнителни услуги за уверување во квалитет (согласно другите релевантни објави на IFAC, прифатени и објавени	120.075,00	3,87%	-	-
<input type="checkbox"/> даночни советодавни услуги	740.475,00	23,84%	2.519.677,00	52,15%
<input type="checkbox"/> други неревизорски услуги	215.933,00	6,95%	-	-
Вкупно	3.105.948,00	100,00%	4.831.543,00	100,00%

X. ИНФОРМАЦИЈА ЗА ОСНОВАТА ПО КОЈА СЕ УТВРДУВА ХОНОРАРОТ НА ОВЛАСТЕНИОТ РЕВИЗОР

При ревизијата, хонорарот се утврдува врз основа на буџетираните потрошени часови за ангажманот, зголемени за евентуални трошоци поврзани со самиот ангажман.

Скопје, 23 септември 2021 година

Управител на
СФАИ ТП Ранѓеловиќ
Македонија


Ненад Ранѓеловиќ
Овластен ревизор




ИЗЈАВА

ОД ОВЛАСТЕНИОТ НАДЛЕЖЕН ОРГАН НА ОВЛАСТЕНИОТ РЕВИЗОР - ТРГОВЕЦ ПОЕДИНЕЦ ЗА ЕФЕКТИВНОСТА НА ФУНКЦИОНИРАЊЕТО НА ВНАТРЕШНИОТ СИСТЕМ НА КОНТРОЛА НА КВАЛИТЕТ

Одговорниот за квалитетот на ревизиите, Управителот на овластениот ревизор - трговец поединец изјавува дека системот на контрола на квалитетот на овластениот ревизор - трговец поединец функционира на начин што обезбедува разумна сигурност дека овластениот ревизор - трговец поединец и ангажираниот персонал се усогласени со професионалните стандарди, регулаторните и законските барања, и дека издадените ревизорски извештаи се соодветни на дадените околности.

Скопје, 23 септември 2021 година

Управител на
СФАИ ТП Ранѓеловиќ


Ненад Ранѓеловиќ
Овластен ревизор



ИЗЈАВА


ЗА НЕЗАВИСНОТО РАБОТЕЊЕ НА ОВЛАСТЕНИОТ РЕВИЗОР - ТРГОВЕЦ ПОЕДИНЕЦ СО КОЈА СЕ ПОТВРДУВА ДЕКА ПОСТОЈАТ ИНТЕРНИ ПРОЦЕДУРИ ЗА ПРОВЕРКА НА УСОГЛАСЕНОСТА НА НЕЗАВИСНОСТА И ДЕКА ИСТИТЕ СЕ СПРОВЕДЕНИ

Врз основа на барањата на Меѓународните стандарди за ревизија, Кодексот на етика за професионалните сметководители на IFAC и националното право, СФАИ ТП Ранѓеловиќ Македонија, има усвоено Политика за независност со цел да се овозможи сите партнери и вработени во СФАИ ТП Ранѓеловиќ Македонија да бидат објективни и независни од сите ревизорски и неревизорски клиенти и нивните поврзани субјекти. Со оваа политика се дефинираат услугите кои можат или не можат да се извршат од страна на СФАИ ТП Ранѓеловиќ Македонија како надворешен ревизор. Таа е дизајнирана да и помогне на СФАИ ТП Ранѓеловиќ Македонија во проценувањето на потенцијалните конфликти на интерес во работата која ќе ја извршуваат ревизорите.

Усвоениот систем на интерна контрола и процедури за проверка на усогласеноста на независноста, со цел зголемување на квалитетот на извршените ревизии, во целост ги задоволува меѓународните и домашните стандарди за квалитет, и истите доследно се спроведуваат.

Скопје, 23 септември 2021 година

Управител на
СФАИ ТП Ранѓеловиќ
Македонија


Ненад Ранѓеловиќ
Овластен ревизор



ИЗЈАВА

ЗА ПОЛИТИКАТА ШТО ЈА СЛЕДИ ОВЛАСТЕНИОТ РЕВИЗОР - ТРГОВЕЦ ПОЕДИНЕЦ ЗА КОНТИНУРАНО ПРОФЕСИОНАЛНО УСОВРШУВАЊЕ НА ОВЛАСТЕНИТЕ РЕВИЗОРИ ВО ТЕКОТ НА ПРЕТХОДНАТА ГОДИНА


Во функција на унапредување на квалитетот на ревизорските постапки а согласно член 28 од Законот за ревизија, овластениот ревизор - трговец поединец има развиено политики на:

- континуирана едукација на овластените ревизори во рамките на Институтот за овластени ревизори на РМ и од акредитирани институции во странство
- перманентна едукација на персоналот преку присуство на семинари во организација на консултантски куќи од Република Северна Македонија, интерни семинари во рамките на друштвото, набавка на стручна литература, финансиска поддршка при подготовка и полагање на ревизорскиот испит, финансиска поддршка при доедукација во областа на информатички технологии
- консултации во рамките на друштвото, како и со надворешни соработници

СФАИ ТП Ранѓеловиќ Македонија, потврдува дека усвоениот систем на политики и процедури во функција на зголемување на квалитетот на едукација на кадарот со цел зголемување на квалитетот на извршените ревизии, во целост ги задоволува меѓународните и домашните стандарди за квалитет, и истите од година во година доследно ги применува.

Скопје, 23 септември 2021 година

Управител на
СФАИ ТП Ранѓеловиќ
Македонија


Ненад Ранѓеловиќ
Овластен ревизор

